

АЛБАНСКИ ЕСАП ЗА М

Груевски не успеа да ги убеди останатите дека со укинување на цензусот ќе се спречат евентуалните недоследности во изборниот процес, а можеби и сериозните инциденти кои, да не заборавиме, на последните избори ги имавме во изобилство, но затоа албанските партии успеаја да се изборат за четириесетпроцентен цензус, со што го заштитија албанскиот глас. Познато е дека без гласовите на Албанците не може да биде изгласан ниту еден кандидат за претседател, и токму затоа и Тачи и Ахмети одеа до крај во барањето за задржување на високиот цензус, со што практично повторно на маса би ја ставиле важноста на албанскиот глас.

Претседателските избори всушност се оние избори кога албанските партии во Македонија го прават најдобриот пазар. Досега речиси и да не се случило тие да гласаат за некој македонски кандидат, доколку со претседателот на партијата од која е предложен кандидатот не договориле повратна услуга. Есапот "бива" уште подобар доколку пазарот се прави со онаа партија која ја практикува централната власт, а која инсистира од своите редови да

има кадар и на претседателското столче. Досега сме сведоци на многу "историски" договори со Албанците склучени токму меѓу двата круга, иако за истите се дознало многу подоцна, што било изненадување и за албанските, но особено за македонските граѓани, кои се чувствувале како небитни гласачи. Горчливиот вкус во устата на македонскиот гласач секогаш бил засладуван со приказната дека тоа мора така да биде поради меѓународната заедница, односно поради нејзиното лобирање за одреден кандидат.

Но, не се помали или помалку важни и "договорите" меѓу македонските партии за кои гласачите воопшто и не знаат дека постојат. Сосема е јасно дека еден од двајцата македонски кандидати мора да победи, додека другиот ќе треба да изгуби. Неспорен е фактот дека на досегашните претседателски избори јазичето на вагата секогаш беа албанските гласачи, кои во вториот круг го даваа идниот шеф на државата. Но, во последно време сè погласни се и приказните дека постојат договори и меѓу македонските политички партии, кои на сосема поинакво ниво прават сосема поинаков пазар, односно различен од оној со албанските партии!?



ЛИДЕРИТЕ НА ГОЛЕМАТА ЧЕТВОРКА ГО ДОГОВОРИЈА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

лување на цензусот, но не и комплетно исклучување, ДПА со останување на истиот цензус како и досега, а ДУИ со избирање на претседател во Собранието на Република Македонија. Крајниот исход беше компромис. Цензус за идниот шеф на држава да има, но тој да се намали на четириесет отсто.

Ваквото решение, според изјавите на лидерската четворка, очигледно никого комплетно не го задоволи, но сепак се успеа едно битно прашање да се тргне од дневен ред, на кое всушност и инсистираше меѓународната заедница, особено ОБСЕ, од каде уште по завршувањето на претходните претседателски избори ни беше посочено дека сегашниот цензус е премногу висок за македонската демократија. Груевски не успеа да ги убеди останатите дека со укинувањето на цензусот ќе се спречат евентуалните недоследности во изборниот процес, а можеби и сериозните инциденти кои, да не заборавиме, на последните избори ги имавме во изобилство, но затоа албанските партии успеаја да се изборат за четириесетпроцентен цензус, со што го заштитија албанскиот глас. Познато е дека без гласовите на Албанците не може да биде изгласан ниту еден кандидат за претседател, и токму затоа и Тачи и Ахмети одеа до крај во барањето за задржување на високиот цензус, со што практично повторно на маса би ја ставиле важноста на албанскиот глас.

Пишува:
Магдалена АНДОНОВСКА

Неколкукратното фијаско на четирите релевантни политички партии во земјава, ВМРО-ДПМНЕ, СДСМ, ДУИ и ДПА конечно заврши. Со последните атоми, односно со големо залагање на меѓународната заедница, лидерите на големата четворка го договорија Изборниот законик. Конкретно, по долги и мачни преговори успеаја да се усогласат за најгорливото прашање, кое е врзано за веќе закажаните претседателски избори, односно цензусот, со кој ќе се избира идниот шеф на државата. Факт е дека премиерот на Република Македонија, Никола Груевски, кој всушност и го иницираше ова

прашање, не успеа да ги убеди останатите лидери во сопствената оценка, за исфрлање на цензусот од вториот изборен круг, но сепак делумно успеа да добие договор, со кој ќе треба да се избира идниот претседател на Република Македонија.

Оправдувањето на премиерот Груевски дека цензусот треба да биде комплетно исфрлен од вториот изборен круг, бидејќи токму во тој период се случуваат најголемите неправилности и инциденти, не помина кај останатите шефови на партии. Напротив, секој од нив во Клубот на пратениците дојде со своја приказна. СДСМ, со благо нама-

АКЕДОНСКИ ПАЗАР!



лидерите на ДУИ и на ДПА, Али Ахмети и Мендух Тачи, во преговорите во Клубот на пратениците докрај инсистираа на ненамалување на цензусот во вториот изборниот круг, бидејќи на тој начин сè уште можат да ја држат отворена портата за договори, односно тезгата за пазар!

ПАРТИСКА ЧОРБА!

Но, не се помали или помалку важни и "договорите" меѓу македонските партии за кои гласачите воопшто и не знаат дека постојат. Сосема е јасно дека еден од двајцата македонски кандидати мора да победи, додека другиот ќе треба да изгуби. Неспорен е фактот дека на досегашните претседателски избори јазичето на вагата секогаш беа албанските гласачи, кои во вториот круг го даваа идниот шеф на државата. Но, во последно време сè погласни се и приказните дека постојат договори и меѓу македонските политички партии, кои на сосема поинакво ниво прават сосема поинаков пазар, односно различен од оној со албанските партии!?

Се разбира дека за овие договори меѓу македонските политички субјекти, кои станаа актуелни по последните претседателски избори, никој не говори ниту полујавно, но сè повеќе ситуации или информации упатуваат на фактот дека ваквите договори во иднина ќе стануваат сè погласни, односно повидливи. Не е исклучено токму на наредниве избори да се случи нешто слично, иако лидерите на спротивните политички партии до крај ќе глумат непријатели, сè со цел да успеат да ја задржат мобилизацијата на гласачкото тело, пред сè, на она во сопствените партиски редови.

ПРЕТСЕДАТЕЛСКА ТЕЗГА!

Претседателските избори всушност се оние избори кога албанските партии во Македонија го прават најдобриот пазар. Досега речиси и да не се случило тие да гласаат за некој македонски кандидат, доколку со претседателот на таа партија од која е предложен кандидатот не договориле повратна услуга. Есапот "бива" уште подобар доколку пазарот се прави со онаа партија која ја практикува централната власт, а која инсистира од своите редови да има кадар и на претседателското столче. Досега сме сведоци на многу "историски" договори со Албанците склучени токму меѓу двата круга, иако за нив се дознало многу подоцна, што било изненадување и за албанските, но особено за македонските граѓани, кои се чувствувале како небитни гласачи. Горчливиот вкус во устата на македонскиот гласач секогаш бил засладуван со приказната дека тоа мора така да биде поради меѓународната заедница, односно поради нејзиното лобирање за одреден кандидат.

Неспорен е фактот дека меѓународниот фактор во земјава секогаш имал кандидат за кој препорачувал дека треба да биде идниот шеф на државата. Некои од нив тоа го правеле многу дискретно, но некои, за жал, не почитувајќи ја воопшто демократската свест на македонските гласачи, си дозволувале тоа да го прават нападно, при тоа пакувајќи ја приказната во обlanda дека тоа е добро за македонскиот пат кон ЕУ и НАТО. Сепак, на големото лобирање од страна на странските емисари секогаш му претходеле договори и преговори со албанските партии, кои истрчувале со сериозен багаж на желби, кои до пред изборите биле ставани во фајлот - научна фантастика. Но, кругот е тркалезен. Секогаш доаѓа вистинското време за вистинската желба. За Албанците тоа е периодот на претседателските избори. И токму затоа

ProMedia

hpstore

ProMedia

...printeri, skeneri, multifunkcionalni uredi,
telefaks aparati, kopiri, ploteri, digitalni kameri...

PRODAŽBA I SERVIS

Business partner

tel. 02/ 3215980

ProMedia